



Popova Kula Winery JSC.

e-mail: contact@popovakula.com.mk **URL:** www.popovakula.com.mk
Winery address: Wine Boulevard No.1 Demir Kapija 1442, Republic of Macedonia
Mailing address: Dame Gruev 5-7/14, Skopje 1000, Republic of Macedonia
Phone HQ Skopje: +389 (0)2 3216 716
Fax HQ Skopje: +389 (0)2 3228 781

До: Заинтересирани страни

Скопје 12.06.2020

Предмет: Соопштение

По однос на искажаното мислење со резева кое се однесува на консолидираните извештаи на ВВ Попова Кула АД Демир Капија за 2019 и тоа за мал дел од работењето на нашата фирма (под 2%) од страна на Друштвото за ревизија Ефект Плус ДОО Скопје, Одборот на Директори на ВВ Попова Кула АД Демир Капија со ова писмо соопштува дека ревизорите не ги искористија веб базираните платформи како Вибер, Зоом, Скајп или др. како алтернативни можности за проверка на факти во нашата ќерка фирма Попова Кула Полска Сп.зoo Конин во услови на пандемијата на Ковид 19. Сметаме дека доколку го направеа тоа ќе имаа можност да се уверат во презентираните факти и немаше да дадат мислење со резерва за овој аспект од нашето работење.

Одбор на Директори на ВВ Попова Кула АД Демир Капија

Винарска визба Попова Кула АД Демир Капија

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА
НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019 ГОДИНА

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	4
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019.....	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА.....	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2019	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2019	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	9
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	10
1. Општи податоци	10
2. Основи за подготовка.....	10
3. Основни сметководствени политики	11
Консолидација на финансиските извештаи	11
Подружници	11
3.1 Признавање на приходи	11
3.2 Признавање на расходи	12
3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики.....	12
3.4 Недвижности и опрема	12
3.5 Трошоци за позајмување.....	13
3.6 Залихи.....	13
3.7 Финансиски инструменти.....	13
3.8 Пари и еквиваленти на парични средства	15
3.9 Капитал и резерви.....	15
3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос.....	15
3.11 Наеми.....	15
3.12 Државни поддршки.....	15
3.13 Биолошки средства.....	16
3.14 Неизвесни средства и обврски	16
4. Управување со финансиски ризици	16
4.1 Фактори на финансиски ризици	16
4.2 Пазарен ризик	16
4.3 Кредитен ризик.....	17
4.4 Ризик на ликвидност	17
4.5 Останати ризици	17
4.6 Управување со капиталот.....	17
5. Клучни сметководствени проценки и мислења	18
6. Приходи од дејноста.....	18

7.	Останати оперативни приходи	18
8.	Потрошени материјали	18
9.	Трошоци за вработените.....	19
10.	Останати трошоци.....	19
11.	Приходи/(трошоци) од камати – нето	19
12.	Позитивни/ (негативни) курсни разлики - нето	20
13.	Данок од добивка	20
14.	Материјални средства	20
15.	Залиха.....	21
16.	Побарувања од купувачи.....	21
17.	Парични средства и еквиваленти	21
18.	Останати краткорочни побарувања и АВР.....	22
19.	Капитал	22
20.	Обврски спрема добавувачи	22
21.	Обврски спрема вработени	22
22.	Краткорочни финансиски обврски.....	22
23.	Останати краткорочни обврски	23
24.	Пресметани приходи.....	23
25.	Долгорочни финансиски обврски	23
26.	Заработувачка по акција.....	24
27.	Трансакции со поврзани страни.....	24
28.	Примање на органите на управување	25
29.	Неизвесни обврски.....	25
30.	Последователни настани.....	25
	ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ.....	26

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на матичното друштво Винарска визба Попова Кула АД Демир Капија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Винарска визба Попова Кула АД Демир Капија (Матично друштво) и неговите подружници (понатаму во текстот „групата“), коишто го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираните парични текови и консолидираниот извештај за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е прикажано во белешка 3 во финансиските извештаи, во консолидацијата на финансиските извештаи на Групата е вклучена подружницата Попова Кула СП ЗОО Полска која учествува со 2% во вкупната актива и со 50% во финансискиот резултат прикажани во финансиските извештаи на Групата. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази за средствата искажани во поединечните финансиските извештаи на подружницата под 31.12.2019 година, бидејќи не ни беа обезбедени сите предуслови неопходни за спроведување на ревизорски постапки кои би овозможиле стекнување на разумно уверување во однос на нивното постоење и вреднување. Не постоеше можност за примена на алтернативни ревизорски постапки кои би обезбедиле вакви докази. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции на овие износи на средствата би биле неопходни, како и можното влиание на ваквите корекции на финансискиот резултат на подружницата за 2019 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефектите од прашањата на кој се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, консолидираните финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно финансиската состојба на Групата, на ден 31 декември 2019 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Без да изразиме резерва во нашето мислење, посочуваме внимание на белешката 33 во финансиските извештаи којашто укажува на настани по датумот на билансот на состојба и дека доколку потрае состојбата на ограничување на вршењето на дејност поради мерките за сузбивање на пандемијата, таквата неликвидност може да го загрози и самиот опстанок на фирмата. Ова укажување на раководството, заедно со другите прашања изложени во белешката 33, укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Останати прашања

Финансиските извештаи на друштвото за претходната година беа ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 25.03.2019 изрази мислење без резерва

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај на групата согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2019 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Николаки Миов

Скопје, 13.05.2020



Управител

Кристина Тилиќ

Ефект Плус е членка на PKF International Limited, мрежа на законски независни фирми и не прифаќа никаква одговорност или обврска за дејствијата или воздржувањето од дејствија на која било поединечна членка или коресподентна фирма или фирми.

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

		2019	(во илјади денари) 2018
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	(6)	49.120	47.036
Останати оперативни приходи	(7)	2.077	993
Вкупно оперативни приходи		51.198	48.028
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(338)	657
Оперативни трошоци			
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(2.919)	(2.675)
Потрошени материјали	(8)	(16.492)	(15.023)
Трошоци за вработените	(9)	(13.644)	(13.306)
Останати трошоци	(10)	(11.729)	(11.352)
Амортизација		(5.100)	(4.948)
Вкупно оперативни трошоци		(49.884)	(46.648)
Оперативна добивка		976	1.381
Расходи од финансирање			
Приходи/(трошоци) од камати - нето	(11)	(1.345)	(1.998)
Позитивни/ (негативни) курсни разлики – нето	(12)	(17)	48
Нето расходи од финансирање		(1.362)	(1.950)
Добивка пред оданочување		(385)	(569)
Данок на добивка	(13)	(19)	(335)
Добивка по оданочување		(404)	(904)
Добивки / загуби кои произлегуваат од работењето			7
Сеопфатна Добивка / загуба по оданочување		(404)	(897)
Добивка/ загуба која припаѓа на мајката		(339)	(678)
Неконтролирано учество		(65)	(219)
Заработувачка по акција	(26)	0,022	0,043

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на седницата одржана на ден 31.03.2020 г.

Јордан Трајков
Извршен член на одбор на
директори



Андријана Симовска
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи


КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2019

<u>Средства</u>		2019	(во 000 денари) 2018
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	(14)	140.790	130.167
Вкупно нетековни средства		140.790	130.167
Тековни средства			
Залиха	(15)	31.187	31.665
Побарувања од купувачи	(16)	10.024	9.638
Парични средства и еквиваленти	(17)	3.805	2.293
Останати краткорочни побарувања и АВР	(18)	557	335
Вкупни тековни средства		45.573	43.931
ВКУПНИ СРЕДСТВА		186.363	174.098
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		166.050	166.050
Резерви		816	807
Акумулирана загуба		(41.434)	(41.164)
Вкупно	(19)	125.432	125.693
Неконтролирано учество		1.107	1.159
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски		37.399	19.792
Вкупно нетековни обврски	(25)	37.399	19.792
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(20)	6.877	8.104
Обврски спрема вработените	(21)	1.160	1.306
Краткорочни финансиски обврски	(22)	8.588	17.814
Останати краткорочни обврски	(23)	338	231
Пресметани приходи (ПВР)	(24)	5.461	
Вкупно тековни обврски		22.425	27.454
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		186.363	174.098

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи


 Јордан Трајков
 Извршен член на одбор на
 директори




 Андријана Симовска
 Овластен Сметководител

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2019

	(во илјади денари)	
	2019	2018
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(385)	(569)
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	5.100	4.948
Останати непарични усогласувања	90	276
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	493	92
Кусоци на залиха	-	(44)
Платени/примени камати	-	1.947
Добивка пред промени во работен капитал	5.298	6.649
Залихи	479	50
Побарувања од купувачи	(878)	466
Останати побарувања и АВР	(222)	258
Останати краткорочни обврски и ПВР	5.423	(3)
Обврски спрема добавувачи	(1.227)	(2.017)
Платени камати	-	(2.185)
Примени камати	-	237
Платен данок на добивка	(19)	(335)
Нето парични средства од оперативни активности	8.853	3.122
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(15.723)	(2.069)
Нето парични средства од инвестициони активности	(15.723)	(2.069)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи/Исплати на обврски по основ на заеми и кредити	8.382	(1.214)
Нето парични средства од финансиски активности	8.382	(1.214)
Промена во парични средства	1.512	(161)
Парични средства на почеток на годината	2.293	2.453
Парични средства на крај на годината	3.805	2.293


Јордан Трајков
 Извршен член на одбор на
 директори




Андријана Симовска
 Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

Во илјади денари	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Неконтролирано учество	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2018	166.050	831	(40.590)	1.189	127.480
Нето загуба за 2018			(678)	(219)	(897)
Останати зголемувања/намалувања		(24)	104	189	269
Состојба на 31.12.2018	166.050	807	(41.164)	1.159	126.853
Во илјади денари	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Неконтролирано учество	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2019	166.050	807	(41.164)	1.159	126.853
Нето загуба за 2019			(339)	(65)	(404)
Останати зголемувања/намалувања		9	69	12	90
Состојба на 31.12.2019	166.050	816	(41.434)	1.107	126.539


 Јордан Трајков
 Извршен член на одбор на директори




 Андријана Симовска
 Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

На датумот на изготвување на консолидираните финансиските извештаи односно на 31.12.2019 матичното друштво е регистрирано со следните податоци:

Полн назив на правното лице: Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула Ад Демир Капија
Краток назив на правното лице: Попова Кула АД Демир Капија
Седиште на правното лице: Булевар на виното бр.1, Демир Капија
Датум на основање: 29.03.2006
Организационен облик: АД
Големина на субјект: голем
Матичен број: 6100937
Даночен број: 4019006111464
Приоритетна дејност: 11.02 – Производство на вино од грозје
Основната главнина изнесува 166.050.000 МКД и се состои од 2.700.000 обични акции во сопственост на 755 иматели – акционери, од кои едно правно лице учествува со 51%.
Извршен член на одбор на директори : Јордан Трајков
Тип на овластување: Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Органи на управување на Групата се:

- Собрание на акционери
- Одбор на директори

Во текот на 2008 година, Матичното Друштво го основа и е 75% сопственик на Попова Кула С.П. ЗОО Полска, правен субјект регистриран во Република Полска. Во текот на 2012 година капиталот на подружницата се зголемува за дополнителни 110 илјади злоти при што дополнително уплатениот дел од страна на Попова Кула АД, Демир Капија изнесува 66 илјади полски злоти и согласно истото со состојба на 31 декември 2013 година учество во капиталот на Попова Кула СП ЗОО изнесува 67,52% . Учеството се задржува на исто 67,52% и во тековниот период. Матичното Друштво, во 2012 година стекнува 100% сопственост во Станушина ДООЕЛ, Демир Капија. На 31 декември 2019 година сопственоста е непроменета 100%.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 61/16, 64/18 и 120/18) правните лица во Република Северна Македонија има обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Консолидираните финансиски извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Групата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01 до 31.12.2019 година споредени со податоците од работењето од 01.01 до 31.12.2018 година на Групата идентификувана во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

Консолидација на финансиските извештаи

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена како што следува:

- Собрани се салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од извештајот на финансиската позиција на 31 декември, како и приходите и расходите, од извештајот за сеопфатна добивка за периодот кој завршува на тој ден;
- Во целост се елиминирани салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, помеѓу друштвата во рамките на групацијата;
- Во целост се елиминирани салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања. Во групацијата има малцинско учество;

Во целост се елиминирани приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата

Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз гласачката моќ. Овие консолидирани финансиски извештаи ги содржат податоците на матичното друштво ПОПОВА КУЛА АД, Демир Капија и подружниците: Станушина ДООЕЛ Демир Капија со 100% учество, како и Попова Кула ЗАО, Полска со 67,52% учество.

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Групата и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Групата и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Групата има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2018:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2019 и 2018 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2019.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2019 е следна:

	2019	2018
1 EUR	61,4856	61,4950
1 USD	54,9518	53,6887
1 PLN	14,4444	14,2919

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2019 година во однос на 2018 година се следните:

	2019	2018
Лозови насади	2,5%	2,5%
Иноксна опрема	2,5%	2,5%
Недвижности	2,5%-10%	2,5%-10%
Возила, компјутери и опрема	25%	25%
Опрема на објект	2,5-15%	2,5-15%
Канцелариски мебел	20%	20%

3.5 Трошоци за позајмување

Групата ги капитализира трошоците за позајмување кои директно можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Останатите трошоци за позајмување се евидентираат како расход во периодот во кој тие настанале.

Групата престанува со капитализацијата на трошоците за позајмување кога се завршени сите битни активности неопходни за подготовка на средството кое се квалификува за неговата намена или продажба

3.6 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.7 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Групата на денот на кој Групата станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Групата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Групата ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Групата врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Групата, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.8 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.9 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Групата, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Групата има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за Групата, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Групата не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Групата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Групата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Групата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.11 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.12 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Групата ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка кај Групата се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа

се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.13 Биолошки средства

Биолошките средства кои во целост се состојат од повеќегодишни лозови насади, се признаени според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба. Приносот од биолошките средства (набраното грозје) се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на бербата.

3.14 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на Групата го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Групата управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на Групата. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на Групата, односно Собранието на акционери и одборот на директори.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Групата не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2019 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Ценовен ризик

Групата е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Во 2019 година Групата има задолжувања по основ на кредити со фиксна каматна стапка во износ од 45.988 илјади денари (2018: 37.606 илјади денари).

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во Групата е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2019 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 10.024 илјади денари (2018: 9.638 илјади денари).

Групата на сметки во банки има готовина од 3.805 илјади денари [2018: 2.293 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2019 и 2018 година респективно.

Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Групата врши вредносно усогласување на побарувањата за кои постои веројатност за ненаплата. Структурата на побарувањата од купувачите на 31.12.2019 е следна:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	(Во илјади денари) Нето изложеност
Недоспеани побарувања	1.071		1.071
До 1 месец	842		842
од 1-3 месеци	513		513
од 3- 6 месеци	1.128	(5)	1.123
од 6 -12 месеци	3.523	(1)	3.522
од 1 - 3 години	2.951		2.951
над 3 години	1.408	(1.408)	-
Вкупно	11.437	(1.413)	10.024

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносноста резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Групата во текот на деловната 2019 година има остварено загуба од 404 илјади денари. Работниот капитал на Групата, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 23.148 илјади денари (2018: 16.477 илјади денари).

Групата смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

4.5 Останати ризици

Групата е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на Групата е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на доверителите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста.

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2019	2018
Обврски по кредити	(45.988)	(46.194)
Пари и парични еквиваленти	3.805	2.293
Нето обврски кредити	(42.183)	(43.901)
Капитал	126.539	126.852
Нето обврски кредити/Капитал	-33%	-35%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Групата прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности. Клучна проценка и претпоставка во 2019 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на Групата е македонски денар.

6. Приходи од дејноста

Опис	2019	2018
Приходи од продажба во земјата	40.732	40.351
Приходи од продажба во странство	7.788	5.998
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	600	480
Приходи од специфично работење		207
Вкупно	49.120	47.036

7. Останати оперативни приходи

Опис	2019	2018
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	1.195	681
Останати приходи	495	312
Добивки од продажба на материјални и нематеријални средства	387	-
Вкупно	2.077	993

8. Потрошени материјали

Опис	2019	2018
Трошоци за сировини и материјали	12.123	11.629
Трошоци за енергија	2.312	2.085
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	293	253
Транспортни трошоци и трошоци за телефон	1.031	477
Услуги за одржување и заштита	734	579
Вкупно	16.492	15.023

9. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Плати и надоместоци на плата (брuto)	12.553	12.196
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.091	1.110
Вкупно	13.644	13.306

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Групата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Групата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Групата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

10. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Дневници за службени патувања и патни трошоци на вработени	1.157	895
Наем – лизинг	303	303
Комунални услуги	958	2.624
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	1.344	1.620
Останати услуги	69	
Трошоци за спонзорства и донации	1	2
Трошоци за репрезентација	707	495
Трошоци за осигурување	139	119
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	641	424
Даноци кои не зависат од резултатот	283	411
Надомест за користење на права	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	493	
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	179	142
Останати расходи од работењето	5.455	4.317
Вкупно	11.729	11.352

11. Приходи/(трошоци) од камати – нето

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Камати од работењето со неповрзани друштва	(1.345)	(1.855)
Позитивни курсни разлики	-	(143)
Вкупно	(1.345)	(1.998)

12. Позитивни/ (негативни) курсни разлики - нето

Опис	2019	2018
Позитивни курсни разлики		88
Негативни курсни разлики	(17)	(40)
Вкупно	(17)	48

13. Данок од добивка

Данокот на добивка во Групата на 31.12.2019 и 2018 е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања и дополнително со 31.12..2018 година пресметани се 14 илјади денари како 1% од вкупниот приход на Станушина ДООЕЛ.

	2019	2018
Добивка/(Загуба) пред оданочување	78	436
Непризнаени расходи	1.147	2.770
Наплатени побарувања за кои во претходен период е зголемена даночната основа	(1.040)	
Даночна основа	185	3.206
Пресметан данок 10%	19	321
Ефективна даночна стапка	23,67%	73,55%

14. Материјални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Биолошки средства	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба со 01.01.2019	4.517	108.689	63.503	13.949	6.189	196.847
Набавки во текот на годината		10.293	5.013		770	16.076
Намалувања			(387)		(297)	(684)
Состојба со 31.12.2019	4.517	118.982	68.129	13.949	6.662	212.239
Акумулирана исправка на вредноста						
Состојба со 01.01.2019	-	(26.161)	(38.261)	(2.258)	-	(66.680)
Трошок за годината-аморт.		(2.760)	(2.024)	(373)		(5.156)
Намалувања			387			387
Состојба со 31.12.2019	-	(28.921)	(39.898)	(2.631)	-	(71.449)
Набавна вредност						
Состојба со 01.01.2018	4.489	108.610	62.967	13.634	4.763	194.463
Набавки во текот на годината	28	79	536	315	1.426	2.384
Состојба со 31.12.2018	4.517	108.689	63.503	13.949	6.189	196.847
Акумулирана исправка на вредноста						
Состојба со 01.01.2018		(23.445)	(36.378)	(1.909)		(61.732)
Трошок за годината-аморт.		(2.716)	(1.883)	(349)		(4.948)
Состојба со 31.12.2018	-	(26.161)	(38.261)	(2.258)	-	(66.680)
Нето состојба со 31.12.2019	4.517	90.061	28.231	11.318	6.662	140.790
Нето состојба со 31.12.2018	4.517	82.528	25.242	11.691	6.189	130.167
Нето состојба со 31.12.2017	4.489	132.055	99.345	11.725	4.763	132.731

Врз недвижен имот на Попова Кула АД со вкупна проценета вредност од 24.296 илјади денари воспоставено е заложно право од Шпаркасе за кредит кој е земен од Станушина ДООЕЛ како должник. Дополнително е воспоставено заложно право и од Еуростандард банка на вкупен износ на побарувања од 36.450 илјади денари, односно

- земјиште со површина од 382 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,
- деловен објект со површина 365 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,
- земјиште со површина 448 м2 по ИЛ 1777 КО Демир Капија,
- земјиште со површина 6.353 м2 по ИЛ 1577 КО Демир Капија
- деловен објект со површина 665 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,

и на подвижен имот (машини и опрема за производство) сопственост на Попова Кула АД со вкупно проценета вредност од 13.754.200 денари.

Кредитот од Шпаркасе банка е целосно исплатен во тековната година.

15. Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Суровини и материјали на залиха	3.430	3.922
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	1.291	1.041
Залиха на производи за продажба	16.148	14.965
Производство во тек	10.317	11.737
Вкупно	31.187	31.665

16. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања од купувачи во земјата	5.964	6.895
Побарувања од купувачи во странство	4.038	2.698
Дадени аванси и депозити	22	45
Вкупно	10.024	9.638

17. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Парични средства на трансакциски сметки во денари	1.752	1.095
Парични средства во благајна во денари	481	240
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	1.572	958
Вкупно	3.805	2.293

18. Останати краткорочни побарувања и АВР

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Останати побарувања од државата	386	127
Побарувања од вработените	74	76
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	49	
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	48	132
Вкупно	557	335

19. Капитал

Основната главнина на Групата на 31.12.2019 година изнесува 166.050.000 денари и се состои од 2.700 илјади акции со номинална вредност од 61,5 денари по акција, кои се во сопственост на 755 иматели на обични акции. Друштво за консалтинг Интеко ДОО поседува 50,58% од вкупниот број на акции, односно 1.365.576 акции. Останатите 754 акционери поседуваат акции под 3%

20. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.064	7.390
Обврски спрема добавувачи во странство	240	299
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	4	12
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	176	1
Обврски од специфично работење од неповрзани друштва	393	402
Вкупно	6.877	8.104

21. Обврски спрема вработени

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Обврски за бруто плата	1.160	1.306
Вкупно	1.160	1.306

22. Краткорочни финансиски обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Краткорочни кредити во земјата	3.052	11.664
Краткорочен дел од долгорочни кредити	1.364	2.460
Краткорочни кредити од поврзани лица	4.173	3.690
Вкупно	8.588	17.814

Групата има склучено договори за позајмици со физички лица во 2016 година и дополнителни анекси на истите со 01.01.2017 и 15.01.2019. Согласно истите заемите се даваат со годишна камата од 5 % која се пресметува квартално на главницата. Враќањето на заемите е во рок од една година. Доколку заемодавачот не побара враќање на заемот пред истекот на договорениот рок за враќање, истиот се продолжува за уште една година.

Долгорчен кредит склучен помеѓу Шпараксе банка АД Скопје и Станушина ДООЕЛ Демир Капија по Договор бр. 2463 од 21.02.2011 година со рок на враќање до 20.07.2019 година и 4% годишна камата. Вкупните финансиските обврски претставуваат тековен дел на долгорочните кредити и целосно се исплатени на 31.12.2019 година.

23. Останати краткорочни обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Обврски за данокот на додадена вредност	269	225
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	13	
Обврски за пресонален данок	2	
Останати краткорочни обврски спрема неповрзани страни	9	6
Останати обврски спрема вработените	45	
Вкупно	338	231

24. Пресметани приходи

Во тековната година Групата има релизирано договор за потгрант врз основа на Договорот за грант склучен меѓу Република Северна Македонија и Светска банка, со цел зголемување на конкурентност. Согласно договорот Групата има одложено приходи, во износ од 5.461 илјади денари бидејќи истите се признаваат на систематска основа во периодите во кои ентитетот ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

25. Долгорочни финансиски обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата	8.186	-
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани страни	19.789	19.792
Долгорочни обврски врз основа на камати по заеми и кредити од поврзани страни	9.424	
Вкупно	37.399	19.792

Групата во 2019 година има склучено рамковен револвинг кредитен лимит со Еуростандард банка во износ до 18.450 илјади денари со важност до 10 години, односно до 31.01.2029.

За обезбедување на побарувањето од Банката воспоставено е заложно право од втор ред врз недвижен имот на Попова Кула АД со вкупна проценета вредност од 24.295.700 денари, односно

- земјиште со површина од 382 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,
- деловен објект со површина 365 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,
- земјиште со површина 448 м2 по ИЛ 1777 КО Демир Капија,
- земјиште со површина 6.353 м2 по ИЛ 1577 КО Демир Капија
- деловен објект со површина 665 м2 по ИЛ 1734 КО Демир Капија,

и на подвижен имот (машини и опрема за производство) сопственост на Попова Кула АД со вкупно проценета вредност од 13.754.200 денари.

Врз основа на горенаведениот договор, дополнително е склучен договор за долгорочен кредит на износ од 10.455 илјади денари, со каматна стапка од 6% на годишно ниво. Рокот на враќање е 96 месеци со грејс период до 20.06.2020, и исплата на седум едногодишни рати.

Со 31.12.2019 Групата има повлечено средства во износ од 9.550 илјади денари. Краткорочниот дел е презентираан во белешката 22.

Групата има склучено договор за позајмици со физичко лице поврзана страна во 2016 година и анекси на истиот со дати 01.01.2017, 01.01.2019 и 15.01.2019. Согласно член 5 од договорите заемот се дава со годишна камата од 5 % која се пресметува квартално на главницата. Согласно анексот од 01.01.2019 рокот за враќање на главницата и каматата е продолжен за 3 години.

26. Заработувачка по акција

	2019	(во денари) 2018
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	59.956	114.955
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	2.700.000	2.700.000
<u>Основна заработка по акција</u>	<u>0.022</u>	<u>0.043</u>

Во текот на 2019 Групата нема издадено хартии од вредност кои ја разводнуваат заработката по акција.

27. Трансакции со поврзани страни

Попова Кула АД остварува трансакции со поврзани страни како што е презентираано во табелата подолу:

(во илјади денари)

	<u>ИНТЕКО ДОО Скопје</u>		<u>СТАНУШИНА ДООЕЛ</u> <u>Демир Капија</u>		<u>Popova Kula SP.Zoo</u> <u>Полска</u>	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Побарувања			4.482	3.585	587	910
Обврски за набавки на стоки	100	7	4			246
Побарувања по заеми и камати			817	496		
Дадени позајмици			11.105	8.588		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Продажби	13	23	897	677	692	558
Набавки	189	104	744	1.006	523	0
Приходи од камати			322	259		

28. Примање на органите на управување

Со датумот на билансот Групата извршено трансакции кон и од органите на управување. Истите се презентирани во табелата подолу:

(во илјади денари)	Членови на Одбор на
	<u>директори</u>
	<u>31.12.2019</u>
Побарувања	2
Обврски за заеми и камати	23.478
Останати краткорочни обврски	32
	<u>31.12.2019</u>
Продажби	6
Набавки	340
Трошоци за Камати	1.611
Останати надоместоци	570
Бруто плати	2.177

29. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Групата има поведени судски спорови. Менаџментот на Групата смета дека не постојат неизвесни обврски во насока на судски спорови или побарувања

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

30. Последователни настани

Поради пандемијата на COVID-19 вирусот значаен дел од приходите и поврзаните готовински текови кои се однесуваат на туристички услуги не сме во можност да ги оствариме заради ограничувања наметнати со мерките за намалување на последиците од неа.

Со тоа ликвидноста е нарушена, и доколку потрае оваа ситуацијата таквата неликвидност може да го загрози и самиот опстанок на фирмата. Одборот на директори и менаџмент тимот ќе преземат активности со цел минимизирање на овие штети и избегнување на оваа опасност, но можностите за делување се ограничени и неизвесни.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06100937

Целосно име: Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА

КУЛА АД Демир Капија

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	140.789.904,00			130.167.069,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	140.789.904,00			130.167.069,00
10	-- Недвижности (011+012)	94.576.797,00			87.043.475,00
11	-- Земјиште	4.517.012,00			4.517.012,00
12	-- Градежни објекти	90.059.785,00			82.526.463,00
13	-- Постројки и опрема	28.234.306,00			25.383.922,00
16	-- Биолошки средства	11.318.461,00			11.550.397,00
18	-- Материјални средства во подготовка	6.660.340,00			6.189.275,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	45.523.919,00			43.859.749,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	31.186.655,00			31.665.410,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.430.024,00			3.921.656,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.290.985,00			1.041.034,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	10.317.269,00			11.736.837,00
41	-- Залихи на готови производи	16.148.377,00			14.018.053,00
42	-- Залихи на трговски стоки				947.830,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.532.187,00			9.901.338,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.002.572,00			9.638.275,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	21.507,00			44.718,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	386.283,00			127.974,00
50	-- Побарувања од вработените	74.173,00			75.532,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	47.652,00			14.839,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.805.077,00			2.293.001,00
60	-- Парични средства	3.805.077,00			2.293.001,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	48.840,00			71.640,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	186.362.663,00			174.098.458,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	126.538.685,00			126.852.253,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050.000,00			166.050.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	815.636,00			807.025,00
72	-- Законски резерви	815.636,00			807.025,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	41.094.348,00			40.486.126,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	338.978,00			677.561,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	1.106.375,00			1.158.915,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	54.362.565,00			45.709.525,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	37.399.320,00			19.791.829,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	37.399.320,00			19.791.829,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	16.963.245,00			25.917.696,00

97	-- Обврски спрема добавувачи	6.876.721,00	8.103.810,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	8.588.387,00	17.813.886,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.498.137,00	
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.461.413,00	1.536.680,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	186.362.663,00	174.098.458,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	51.197.684,00			48.028.482,00
202	-- Приходи од продажба	49.120.327,00			47.035.699,00
203	-- Останати приходи	2.077.357,00			992.783,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	22.520.263,00			21.863.298,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	22.182.536,00			22.520.263,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	49.883.504,00			47.304.481,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	16.491.728,00			15.023.466,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.919.239,00			2.674.712,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.728.742,00			11.352.057,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.643.876,00			13.306.083,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.279.132,00			9.218.370,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	776.331,00			741.448,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.542.862,00			3.300.714,00
217	-- Останати трошоци за вработените	45.551,00			45.551,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.099.919,00			4.948.163,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	21.846,00			291.781,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)				204.130,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				204.130,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.521,00			16,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	20.325,00			87.635,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.383.586,00			2.241.615,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.383.586,00			1.858.133,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.383.586,00			1.855.725,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва				2.408,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				346.039,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				37.443,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	385.287,00			568.868,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	385.287,00			568.868,00
252	-- Данок на добивка	18.597,00			334.899,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	403.884,00			903.767,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	40,00			38,00

258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	403.884,00	903.767,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)		7.094,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење		7.094,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)		7.094,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	403.884,00	896.673,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	338.978,00	677.561,00
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	64.906,00	219.112,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	4.517.012,00			4.489.107,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)				82.526.463,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	49.120.327,00			47.035.699,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	16.491.728,00			15.023.466,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	11.728.742,00			11.352.057,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	40,00			38,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2008	- 01.21 - Одгледување на грозје	1.278.867,00			
2016	- 01.29 - Одгледување на останати повеќегодишни посеви	20.437,00			
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	17.793.774,00			
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	14.722.721,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	17.403.731,00			

Потпишано од:

Gordana Trajkova
gordana@popovakula.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class
2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD Skopje,
C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.